

Повик за поднесување на понуди
Република Северна Македонија

Втор проект за подобрување на општинските услуги – МСИП2

MSIP2-SIG-NCB-023-2021

1. Овој Повик за Понуди ја следи Општата објава за набавки за овој Проект објавена во изданието на UN Development Business, со бр. WB3498-08/16, од 04 август, 2016 година (печатено издание) и објавена електронски на 04 август, 2016 година..

2. Република Северна Македонија доби кредит од Меѓународната банка за обнова и развој (IBRD), за спроведување на Проектот за подобрување на општински услугите (МСИП2) и има намера дел од добиените средства од овој кредит да ги искористи за плаќања по договор за: Регулација на дел од минор коритото на Крива Река –дел 3 во должина од 217 м.

3. Општина Крива Паланка ги повикува подобните и квалификувани понудувачи да дадат запечатени понуди за градежни работи кои вклучуваат Регулација на дел од минор коритото на Крива Река –дел 3 во должина од 217 м.

4. Процесот на понудување ќе се спроведе преку процедури за национално јавно наддавање како што е специфицирано во Упатството на Светска банка: Набавка со средства добиени од IBRD Заеми и IDA Кредити, од јануари 2011 година и е отворен за сите понудувачи од подобните земји како што е дефинирано во тендерската документација.

5. Заинтересираните подобни понудувачи може да добијат дополнителни информации на адресата наведена подолу од 07:30 до 15:30:

Адреса: ул. Св.Јоаким Осоговски бр.175

Град: Крива Паланка

Поштенски број: 1330

Држава: Република Северна Македонија

Телефон: 0389/031-375-035

Факс: 0389/031-375-035

Електронска адреса: biljana.tasevska@krivapalanka.gov.mk

6. Комплетна Тендерска документација на македонски јазик може да ја купат заинтересираните понудувачи по поднесување на писмена апликација на адресата дадена погоре и по плаќањето на неповратна такса од 2,000.00 МКД. Методот на плаќање ќе биде преку ПП50 образец, на следнава сметка:

Банка: Народна банка на Република Северна Македонија

Број на сметка: 100000000063095

Буџетска корисничка сметка: 7380140509-630-16

Приходно konto: 724125 00

7. Тендерската документација може да се добие директно од Општина Крива Паланка со поднесување на писмено барање и приложување на докази за уплата за подигање на тендерска документација или по електронска пошта.

8. Понудите мора да се достават на адресата дадена подолу до **12:00 ч, 18.08.2021**. Електронско доставување на понудите не е дозволено. Задоцнетите понуди ќе бидат одбиени. Понудите ќе бидат физички отворени во присуство на претставници на понудувачите кои ќе изберат на присуствуваат лично на адресата дадена подолу во **12:00 ч, 18.08.2021**.

9. Сите понуди мора да бидат придружени со Банкарска гаранција од : **200.000.00** МКД.

10. Општина Крива Паланка

Адреса: ул. Св.Јоаким осоговски.175

Град: Крива Паланка

Поштенски број: 1330

Архива

Држава: Република Северна Македонија